

ЗДЕЛКАТА ЗА КУМАНОВСКИОТ ТУТУНСКИ КОМБИНАТ ПОД ЗНАК ПРАШАЛНИК

Купопродажната сделка со која се продаде Тутунскиот комбинат од Куманово се најде пред голем знак прашалник. Имено, скопскиот Основен суд донел Одлука да се избришат од трговскиот регистар новите газди на Комбинатот. Судијката Злата Стамболиска утврдила, фирмата "БИД компани", чие седиште било во Никозија, веќе не постои. На потег е Апелациониот суд до кого незадоволните газди поднеле жалба.

"Со поднесување оригинални документи до Основниот суд во Скопје докажуваме дека се работи за фантомска фирма, која е избришана од трговскиот регистар во Никозија, Кипар, уште на 21 јануари 2005 година и Основниот суд потврди дека 'БИД компани' не постои", рече претседателот на поранешниот Управен одбор, Данило Јаневски.

"БИД компани" чии претставници од Америка, Израел, Кипар, БиХ и СиЦГ сега раководат со кумановскиот монопол, откупија 50,7 отсто од акциите кои Тутунска банка ги имаше како залог и се заведе во трговскиот регистар како сопственик на фирмата. Правниот застапник на компанијата, Љубица Рубен, не сакаше да коментира за сопственичкиот спор додека не пресече Апелациониот суд. Единствено кажа дека сопственоста се утврдува во редовна судска постапка и се додека во Централниот регистар стои името "БИД компани", тие се единствените сопственици. Поранешниот Управен одбор, кој се претставува како единствено легитимен, тврди дека продажбата е нелегална.

"Љубица Рубен настојува по секоја цена да запише умрена фирма во книгата на новородените. Ние се надеваме дека Апелациониот суд ќе ја почитува одлуката на првостепеност", велат од поранешниот Управен одбор.

Кипарското раководство на компанијата и нивниот правен застапник ќе се изјаснат за сопственичкиот спор по одлуката на Апелациониот суд.



ЛОКАЦИЈАТА СПРОТИ НБРМ АТРАКТИВНА ЗА ЧЕТИРИ ФИРМИ

Словенечки "Меркатор", грчки "Веро", српската корпорација "Делта М" и извесната "Интеринженеринг", се четирите фирми кои ќе се натпреваруваат за престижната локација спроти Народна банка. Од нив, две се словенечки, веќе познатиот "Меркатор" и втората "Интеринженеринг", регистрирана во Скопје, но за која сè уште не се знае кој стои зад неа.

Сите четири кандидати веќе го уплатиле депозитот од 6,5 милиони денари, со што се стекнаа со право на учество на јавното наддавање.

Почетната цена за метар квадратен е 200 евра, но според заинтересираноста не е исклучена можноста да достигне и до 1.000.

Како што е познато, "Меркатор" и грчки "Веро" веќе една година лобираат

БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР

- На Македонска берза на десетте најликвидни компании во периодот од 21.6.2005 година до 28.6.2005 година беа направени вкупно 218 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност од 23.100.603 денари.

Со најголем број трансакции доминираше Алкалоид Скопје, вкупно 63, при што беа истргувани акции во вредност од 7.093.876 денари. Гранит Скопје имаше 51 трансакција, при што беа истргувани акции во вредност од 3.567.277 денари. Најмалку трансакции, вкупно 7, имаше Скопски пазар Скопје, при што беа истргувани акции во вредност од 1.309.490 денари.

Стопанска банка Битола, исто така, имаше 7 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност од 1.837.800 денари.

- Македонскиот берзански индекс МБИ на 28.6.2005 година изнесуваше

ЗЛАТНИ МЕДАЛИ ЗА "СКОПСКО" И ЗА "САЛАТКО"

Скопската пиварница доби осум златни и три сребрени медали за пивото "Скопско" и за оцетот "Салатко" на 44. Светска селекција на пива и прехранбени производи за годинава, одржана во Брисел. Меѓународниот институт за селекција на квалитет "Монд селексион"

ОДЗЕМЕН ДЕЛ ОД ИМОТОТ НА ТУТУНСКИ КОМБИНАТ ОД ПРИЛЕП

УЈП му одзеде дел од имотот на Тутунскиот комбинат од Прилеп, за да си ги плати обврските, кои ова претпријатие ги должи за неплатен данок.

Во сопственост на државата сега се хотелот во Охрид, амбулантата и деловниот простор во бизнис-центарот на градот. Станува збор за имот вреден околу 350 милиони денари, со чие оттуѓување нема да се наруши процесот на производство.

Сепак, над Комбинатот виси и хипотеката на севкупниот имот за обврските кон банките од 20 милиони евра, но и инсистирањето на синдикатот Бордот на директори да даде одговор за финансиската состојба, како и за клучното прашање - продажбата на Комбинатот.

Во недостаток на информации, меѓу вработените се шпекулира дека Бордот на директори се поделил на Бучковисти и Бранковисти.

За Тони Мицајков, директор на Тутунскиот комбинат од Прилеп, ова се шпекулации, а единствена вистина е дека преговорите со стратешкиот партнер за продажба почнуваат наскоро. Со кого, тој не прецизира. Со ова, тврди тој, Комбинатот повеќе нема да биде на товар на државата ниту, пак, на листата на загубари. За прилепските тутунари, кои ги има околу 4.500, стечајот на ова претпријатие би значел катастрофа, не само за нив, туку и за градот.

Помош во изнаоѓањето стратешки партнер на Комбинатот му вети и премиерот Бучковски, но во рамките на локалната предизборна кампања.



за добивање на локацијата, каде се планира изградба на трговски центар. Неочекуван е интересот кај другите две фирми.

Идниот инвеститор кој Владата го задолжи сам да го реши имотно-правниот проблем со приватните парцели на локацијата, нема да има проблем околу почнувањето со градбата.

Тоа му го овозможуваат новите измени на Законот за експропријација, што му даваат и одредени бенефиции на доминантниот сопственик. Оној кој поседува повеќе од 50 отсто од сопственоста на земјиштето, има предност да се договори со останатите косопственици за заедничко градење или обештетување.

Доколку во рок од шест месеци идниот инвеститор не се договори со сопствениците на приватните парцели, судот му дава предност за градба, а другите косопственици да ги обештети во пари.

Доколку до наддавањето еден од кандидатите се откаже од намерата за купување на плацот, државата задржува пет отсто од уплатениот депозит.

1.842,94 индексни поени.

- Блок трансакции

Објавени се блок трансакциите со акциите на: РЖ Макстил АД Скопје

Шифра: СТИЛ

Вид на ХВ: обични акции

Пазарен сегмент: Официјален пазар

Номинална вредност: 5,11 ЕУР

Количина: 584.918

% од основната главнина: 4,00%

Цена по акција (во денари): 40,00

Вредност на трансакција (во денари): 23.396.720,00

Членка-Продавач: ФР

Членка-Купувач: ФР

- Жито Вардар АД Велес

Шифра: ЖТВР

Вид на ХВ: обични акции

Пазарен сегмент: Официјален пазар

Номинална вредност: 51,13 ЕУР

Количина: 7.710

% од основната главнина: 10,55%

Цена по акција (во денари): 690,00

Вредност на трансакција (во денари):

5.319.900,00

Членка-Продавач: КБ

Членка-Купувач: КБ

- Тутунски комбинат АД Прилеп го достави неревидираниот биланс на успех за периодот 1.1.-31.3.2005 година. Билансот може да се најде на Интернет-страницата на Македонска берза, во делот Друштва и пазари.

- Нетрговски трансфери на акции од котирани друштва на 27.6.2005

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 27.6.2005 година се извршени следните нетрговски трансфери на акции на котирани друштва (по основ на компензација, подарок или наследство):

- Гранит АД Скопје - 1.036 обични акции,

- Бетон АД Скопје - 55 обични акции,

- Макпетрол АД Скопје - 25 обични акции.



МАКПЕТРОЛ ДОБИ НАГРАДА

Макпетрол и нејзиниот претседател Андреја Јосифовски се добитници на престижната Награда на амбасадорите на Монако. Признанието на нашата нафтена компанија и на нејзиниот прв човек е доделено за пионерската улога во приватизациониот процес и воспоставувањето пазарна економија во Македонија, како и за придонесот во отворањето на земјата кон регионалната и европската соработка. Наградата се доделува и за придонесот на Макпетрол



кон интеграцијата на Македонија во европските мрежи, особено со инвестирање во Коридорот за природен гас, за прифаќање и дејствување во духот на европските директиви, како и за еколошка одговорност со инвестирањето во електронски системи за заштита на околината од несаканите ефекти на дериватите. Високото меѓународно признание Јосифовски го прими на свеченоста во Монако, за време на Форумот "Кран Монтана".

Макпетрол е единствената македонска компанија добитник на ова високо меѓународно признание. Според соопштението од Макпетрол, Наградата на амбасадорите на Монако е иницијатива на повеќе меѓународни асоцијации: Кнежевската фондација и Амбасадорскиот клуб под претседателство на премиерот на Монако, Форумот "Кран Монтана" и Светскиот самит на Монако.



на Пиварницата ѝ додели два златни и три сребрени медали за "Скопско" и четири големи златни и два златни медала за "Салатко". "Монд селексион" е независен меѓународен институт, основан во 1961 година и признаен од ЕУ. Институтот соработува со лаборатории лиценцирани од министерствата за здравство и за економија во Белгија. Критериуми за избор се квалитетот, современата производствена технологија и превентивната хигиена во сите нивоа на производниот процес.